



Предмет: Понуда за товарно возило 528083 CITROEN BERLINGO FURGON M BlueHDi 100 Control

Производител:	Automobiles CITROEN-Paris, France
Опис на возилото:	Фургон со 3+1(двокрилна) врати
Мотор:	Common-rail Дизел со директно вбризгување и 4 цилиндри
Зафатнина:	1499 cm ³
Моќност:	75kW (102КС) /3.500 врт/мин
Пренос :	на предните тркала преку 6 степен рачен менувач
Број на седишта:	2
Димензии(L/W/H) :	4403 / 1848 / 1840 mm
Волумен на товарен простор:	3.3m ³
Димензии на товарен простор:	L1 = 1.8м; W = 1.5м; H = 1.2м
Дозволена носивост:	585 кг.
Комбинирана потрошувачка:	4.3 l/100km
Норматив на издувни гасови:	ЕУРО 6.2

Сериска опрема:

- ABS/AFU/ASR/ESP - системи за активна безбедност,
- Hill Start Assist - помош при тргнување по нагорнина,
- Сензор за издишани пневматици,
- Воздушно перниче за возач,
- Сигурносни ремени во првиот ред седишта,
- Серво управувач прилагодлив во висина и длабочина,
- Осветлување во товарниот простор,
- Патен компјутер,
- Централно заклучување со далечинско,
- Електрика на предни стакла,
- Електрично прилагодливи грејни надворешни ретровизори,
- Подготовка за радио,
- Автоматско палење на дневни светла,
- Возачко седиште прилагодливо во должина и наслон,
- Поединечно совозачко седиште,
- Фиксна преграда позади предните седишта,
- Шест прстени на подот за прицврстување на товар во товарниот простор,
- Задна двокрилна асиметрична врата (1/3 десна, 2/3 лева) со можност на отварање под агол од 180°,
- Простор за складирање на вратите,
- Приклучок 12V,
- Челични тркала 15" кај должина (L1) - 650kg,
- Кит за репарација на тркало,
- Рачки на вратите и куќишта на надворешните ретровизори во црна боја,
- Внатрешен ентериер во штоф Curitiba,
- Фиока на затворање напред пред совозачкото седиште,
- Мануелен клима уред,

INSPIRED BY YOU

АВТОНОВА

Ексклузивен увозник за Македонија, Србија, Црна Гора, Косово и Албанија

ул. Скупи бр. 8, 1000 Скопје - Македонија

Тел.: 02 30 93 001 - office@citroen.com.mk - citroen.com.mk



ISO 9001:2008



- Подготовка за радио,
- Место за складирање под возачкото седиште,
- Боја: Бела Vanquise

Дополнителна опрема:

- Клима уред со мануелна регулација,
- Резервно тркало.

Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ	Промотивен попуст	Цена на понудениот модел вкупно со ДДВ и со вклучен попуст
22,690.00 €	1000.00 €	21,690.00 €

Рок на испорака: **Веднаш од лагер**

Сервис и гаранција :

Еврогаранција : 2 години со неограничен број на поминати километри

2 години асистенција на пат

Сервисна мрежа

Сопствен сервис и магацин за резервни делови:

- АВТОНОВА Скопје
- АВТОНОВА Битола



Со почит,
АВТОНОВА
Продажба на нови возила